

ПРОТОКОЛ

*за соработка за превенција и репресија на корупцијата
и судирот на интереси*

Меѓу:

- **ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА**
- **УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**
- **ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
- **ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
- **СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
- **МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**
- **ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**
- **ЦАРИНСКАТА УПРАВА**
- **УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА**
- **ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ**
- **ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

Државната комисија за спречување на корупцијата, Управата за јавни приходи, Јавното обвинителство на Република Македонија, Државното правобранителство на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за ревизија, Царинската управа, Управата за финансиска полиција, Дирекцијата за спречување на перење пари, Државниот завод за геодетски работи, (во понатамошниот текст: Потписници),

потврдувајќи ја заедничката заложба, потреба и интерес да дадат свој придонес за унапредување на соработката и координацијата на активностите во превенцијата и репресијата на корупцијата и судирот на интереси во Република Македонија, а согласно позитивното законодавство на Република Македонија, се согласија за следното:

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Одредбите од овој Протокол го регулираат начинот на соработката, координацијата и водењето заеднички договорени активности меѓу потписниците, со цел поефикасна превенција и репресија на корупцијата и спречување на судир на интереси во Република Македонија.

ДЕЛОКРУГ НА СОРАБОТКАТА

Член 2

Потписниците се согласија да соработуваат на полето на превенцијата и репресијата на корупцијата и судирот на интереси во Република Македонија, во согласност со надлежностите кои им се утврдени со закон, а посебно во однос на размена на информации, водење заеднички договорени активности меѓу потписниците, координација на активностите и друго.

Член 3

Договорните страни се согласија, во согласност со своите надлежности утврдени со закон, да соработуваат во:

- размена на податоци и информации што се однесуваат на превенцијата и репресијата на корупцијата и судирот на интереси;
- давање меѓусебна помош при откривањето на случаи на корупција и судир на интереси, како и при преземањето на потребните мерки и активности сврзани со таквите случаи;
- меѓусебна стручна соработка во процесот на едукација и обука на човечките ресурси;
- координирање на активностите како на внатрешен така и на меѓународен план со цел поефикасна превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси;

- формирање на заеднички тимови од лица специјализирани во одредени области кои што ќе го поттикнат ефикасното практично решавање на одделни специфични случаи од областа на превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси;
- формирање на заеднички тимови при изработка на потребна законска и друга регулатива која третира заедничка материја.

РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

Член 4

Размената на информации се врши врз основа на писмено барање.

Член 5

Информирањето се врши во писмена форма, а во случај на итност и усно. Во случаи на итност податоците и информациите доставени усно, треба да бидат писмено потврдени во најкраток можен рок.

Член 6

Во случаите кои не се итни, потписниците меѓусебно ќе ги достават бараните информации во рок од 15 дена по приемот на писмено образложено барање.

Член 7

Потписниците се обврзуваат, по добивање на бараните податоци и информации, во најкус можен рок, меѓусебно да достават повратно известување за исходот од користењето на бараната/добиената информација.

Член 8

Размената на информации може да се врши и електронски со овозможување на овластен пристап до базите на податоци на Потписниците.

Член 9

Потписниците се должни добиените податоци и информации да ги третираат врз основа на принципите на доверливост, заштита на отстапениот/доверениот податок и информација, користење на истите во полза на сопственото постапување и заштита пред трети субјекти кои не се во никаква врска со податокот или информацијата.

Потписниците се должни добиените податоци и информации да ги третираат согласно со начелата на Законот за заштита на лични податоци, Законот за класифицирани информации и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Член 10

Доколку Потписник на овој Протокол во текот на постапувањето утврди постоење на основи на сомнение за случај кој што е во надлежноста на друг Потписник, должен е за тоа, во согласност со своите надлежности утврдени со закон, во најкраток можен рок да го извести другиот Потписник и да преземе мерки, сите податоци, информации или документација со кои располага, да му ги достави на надлежно постапување.

Член 11

Потписник на овој Протокол може добиеното барање за доставување на податоци да го одбие, а при тоа потребно е да ја наведе причината за одбивање на барањето за доставување на податоци.

Член 12

Потписниците назначуваат лица за комуникација кои ќе ја надгледуваат соработката и ќе даваат насоки и упатства за нејзино унапредување.

Потписниците меѓусебно се информираат за лицата кои ќе бидат назначени за комуникација.

Член 13

Овој Протокол ќе биде предмет на постојана заедничка анализа за унапредување на соработката, координацијата и заедничкото дејствување.

Член 14

Овој Протокол се применува од денот на неговото потпишување.

Член 15

Овој Протокол е потпишан во 11 примероци, од кои по еден примерок за секој Потписник.

Потпишан во Скопје, на 25.12.2007 година.

ПОТПИСНИЧКИ

Во име на Државната комисија за спречување на корупцијата:

Име и презиме: Мирјана Димовска

Функција: Претседател

Во име на Управата за јавни приходи:

Име и презиме: Деса Анастасова

Функција: Раководител на Одделение
за спречување на корупција

Во име на Јавното обвинителство на Република Македонија:

Име и презиме: Славчо Станков

Функција: Заменик јавен обвинител

Во име на Државното правобранителство на Република Македонија:

Име и презиме: Оливера Китанова

Функција: Државен правобранител

Во име на Судскиот совет на РМ:

Име и презиме: Беќир Исени

Функција: Претседател



потпис

Во име на Министерството за внатрешни работи:

Име и презиме: Хетем Адеми

Функција: Државен секретар



потпис

Во име на Државниот завод за ревизија:

Име и презиме: Благоја Илиевски

Функција: Заменик главен државен ревизор



потпис

Во име на Царинската управа:

Име и презиме: Ванчо Каргов

Функција: Директор



13 Каргов

потпис

Во име на Управата за финансиска полиција:

Име и презиме: Миодраг Лабовиќ

Функција: Директор



потпис

Во име на Дирекцијата за спречување на перење пари:

Име и презиме: Анета Ѓорчевска

Функција: Раководител на Одделение
за спречување на перење пари



потпис

Во име на Државниот завод за геодетски работи:

Име и презиме: Башким Нуредини

Функција: Заменик директор



потпис